



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

91001 - ВОСНИК НА СРМ  
- СКОПЈЕ, п. факс 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Фон за рекламации 18 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 24 ноември 1988  
Скопје  
Број 47

Претплата за 1988 година изнесува 26.000 динари. Овој број член 300 кнз. Жиро сметка 40100-603-12400

865.

Врз основа на член 393 точка 4 од Уставот на СР Македонија, а во врска со член 6-а од Законот за прометот на стоките и услугите во прометот на стока („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77, 6/79 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

## УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ РЕДОВНО СНАБДУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ СО ЛЕБ ОД МЕШАНО БРАШНО

1. Во Уредбата за обезбедување редовно снабдување на потрошувачите со леб од мешано брашно („Службен весник на СРМ“ бр. 32/88, 34/88 и 37/88) во точка 1, став 1, алинеја прва се брише, а во алинеја два зборот „15%“ се заменува со зборот „25%“.

2. Во точка 2 зборот „23%“ се заменува со зборот „10%“.

3. Во точката 3, став 1, алинеја еден се брише. Во истиот став алинеја два зборот „1.050“ се заменува со зборот „1.200,00“, а зборот „840“ се заменува со зборот „960“.

4. По точката 3 се додаваат две нови точки 4 и 5, кои гласат:

„4. Со парична казна од 300.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здруженiot труд ако:

1) во вкупното дневно производство односно промет на леб не стави во промет количество на леб од мешано брашно според одредбите од точка 1 на оваа уредба;

2) во вкупното дневно производство не стави во промет брашно според одредбите од точка 2 на оваа уредба.

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на организацијата на здруженiot труд со парична казна од 5.000 до 50.000 динари“.

„5. Со парична казна од 50.000 до 200.000 динари ќе се казни за прекршок работен човек кој самостојно врши дејност со личен труд, со средства на трудот во сопственост на граѓаните, ако:

1) во вкупното дневно производство односно промет на леб не стави во промет количество на леб од мешано брашно според одредбите од точка 1 на оваа уредба; и

2) во вкупното дневно производство не стави во промет брашно според одредбите од точка 2 на оваа уредба“.

5. Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 23-2297/1  
24 ноември 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

866.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“, бр. 49/87 и 28/88), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“, број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

## ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на Републичката заедница на културата, во износ од 400.000.000 динари, потребни за исплата на личен доход.

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука Заедницата ќе ја врати до 15 декември 1988 година.

3. За користењето и враќањето на средствата ќе се склучи договор помеѓу Републичката заедница на културата и Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2434/1  
24 ноември 1988 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Васил Влашкин, с. р.

867.

Врз основа на член 19 став 3 од Уредбата за највисоките износи на патните, дневните и другите трошоци на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ број 36/81, 27/85, 43/86, 1/88), Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 1988 година, донесе

## ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ДОАЃАЊЕ НА РАБОТА И ВРАЌАЊЕ ОД РАБОТА ВО МЕСТАТА КАДЕ НЕМА СРЕДСТВА ЗА ЈАВЕН СООБРАЌАЈ

1. Надоместокот за доаѓање на работа и враќање од работа во местата каде што нема средства за јавен сообраќај на работниците во републичките органи на управата и републичките организации изнесува 1% од износот на дневниците за службено патување во земјата, за секој изминат километар.

2. Надоместокот од точка 1 им припаѓа на работниците кои живеат на оддалеченост над 2 км од

местото на живеење до местото на вработување, а нема организиран превоз со средствата за јавен сообраќај.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од денот на донесувањето.

Бр. 17-2315/1  
14 ноември 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Комисијата за кадровски и  
административни прашања на  
Извршниот совет,  
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

868.

Врз основа на член 37 од Законот за општествените совети и за републичките општествени совети („Службен весник на СРМ“ бр. 24/80), и член 45 од Деловникот за работа на Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика, Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика, на седницата одржана на 8 ноември 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

1. За претседател на Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика, со мандат од една година, се избира д-р Софија Годорова, член на Претседателството на Републичкиот совет на ССМ.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 27-1/22  
9 ноември 1988 година  
Скопје

Претседател на Советот,  
**Горги Михајловски**, с. р.

869.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 9 ноември 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 52 точка 1 под А алинеја 2 и точка 2 под б) од Правилникот за условите и начинот на решавање на станбените потреби на работниците во Основната организација на здружен труд „Кланица и Ладилник“ во Скопје, во состав на Земјоделско индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ во Скопје, донесен со референдум на 11 август 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената основна организација на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 104/87 од 14 септември 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените членови од актот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што при вреднувањето на основниот станбена состојба, таа состојба на подстанарот нема доминантно влијание во однос на работниците со друг станбен статус и затоа што отстапувањето на стан се вреднува додатно поради што се постави прашањето за нивната согласност со уставните начела на заемност и солидарност и на еднаквост.

4. На седницата Судот утврди дека во член 52 точка 1 под А алинеја 2 од Правилникот како еден од основните критериуми за распределба на средствата за станови и станбени кредити е предвиден основниот степен на станбената загрозеност, по кој се предвидени и вреднувани подосновите, статус на становањето, услови на становањето, и чекање на стан, при што поголем број на бодови се предвидени за работниците со друг станбен статус во однос на подстанарот.

Според член 42 и 42-а од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 30/73, 14/75 и 27/86) давателот на стан односно работниците во основната организација на здружениот труд во самоуправниот општ акт ги утврдува основите и мерилата за определување редот на првенство за добивање на стан, при што според мислењето на Судот, се должни да го почитуваат уставното начело на заемност и солидарност изразено во Оддел II став 3 алинеја 3 од Уставот на СР Македонија, кое се изразува со тоа да се обезбеди основот станбената состојба да има доминантно влијание при распределба на станови.

Со оглед на тоа што со оспорената одредба не е предвидено по основот станбена состојба на подстанарот, како станбено најзагрозена категорија, да се добива најголем број на бодови Судот утврди дека оспорениот член не е во согласност со означеното уставно начело на еднаквост, заемност и солидарност.

5. Понатаму, Судот утврди дека во член 52, точка 2, под б) е предвидено на се добива определен број на бодови за отстапување на стан или индивидуална станбена зграда.

Согласно Оддел II, став 3, алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија неприкосновената основа на положбата на човекот, покрај другото, ја сочинуваат и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста.

Со оглед на тоа што во оспорените одредби од означениот член од Правилникот е предвидено по основот отстапување на стан на работникот да му се доделуваат определен број на бодови, Судот смета дека со тоа одредена категорија на работници се ставаат во поповолна положба во однос на другите работници кои немаат можност да одстанат стан, поради што Судот утврди дека оспорената одредба не е во согласност со означеното уставно начело.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 104/87  
9 ноември 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

870.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 2 ноември 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 5 од Правилникот за организација, работа и работни задачи во Основната организација на здружениот труд „Електро — Скопје“ во Скопје, во состав на Работната организација „Електро — Македонија“ во Скопје, донесен од Работничкиот совет на 31 октомври 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената основна организација на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македо-

нија поведе постапка за однесување законитоста на член 5 од актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што посебните услови за извршување на работите и работните задачи не се утврдени во самоуправниот општ акт, туку нив ги утврдува посебна комисија што било во спротивност со член 133 став 3 алинеја 1 од Законот за здружениот труд и не било во согласност со член 6 од Законот за работни односи.

4. На седницата Судот утврди дека во член 5 од означениот правилник е предвидено дека насоката на стручната подготовка, знаењето на работникот, потребното работно искуство и другите специфични услови за работа на одредени работни места, односно за извршување на одредени задачи ги утврдува органот надлежен за прием на работникот, по предлог на работната единица.

5. Според член 133 став 3 точка 1 од Законот за здружениот труд и член 6 од Законот за работни односи работниците со самоуправниот општ акт со кој се уредува работното место ги утврдуваат, покрај другото и посебните услови кои работникот треба да ги исполнува за вршење на определени работи односно работни задачи што во основната организација се вршат според нејзината дејност и природо, технологија и други услови на трудот.

Со оглед на тоа што во означениот правилник не се утврдени посебните услови за извршување на работите и работните задачи, туку според член 5 од Правилникот тие услови ги утврдува органот надлежен за прием на работници, Судот утврди дека овој член од правилникот не е во согласност, односно е во спротивност со означените законски одредби.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 149/88  
2 ноември 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

871.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 2 ноември 1988 година, донесе

## О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Штип за оценување уставноста и законитоста на членовите 5 и 8 од Правилникот за основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи, донесен од работниците во Рударско-геолошкиот факултет во Штип, со референдум одржан на 28 декември 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Основниот суд на здружениот труд во Штип поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на оспорените членови од правилникот означен во точка 1 од оваа одлука, затоа што по основот услови за работа во член 5 само наставниците и соработниците добиваат додатни бодови заради влегување во јама, работа во лабораторија и сл., со што доаѓа до двојно вреднување по овој основ; а во член 8 од Правилникот, за секретарот и хигиеничарот по основот обем на работа се определени додатни бодови односно два пати се определуваат бодови по овој основ, поради што според мислењето на предлагачот оспорените членови не се во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

4. Судот на седницата утврди дека во член 4 од оспорениот правилник се утврдени бодови за сите работи и работни задачи по основите сложеност, одговорност и услови за работа. Воједно, во член 5 од Правилникот за наставниците и соработниците по основот услови на работа им се додаваат одреден број бодови за влегување во јама, работа во лабораторија, теренска работа, работа со микроскоп, при што е предвидено бодови да можат да се добијат само по еден од наведените основи.

Во член 8 од Правилникот е утврден број на бодови по основот обем на работи и работни задачи за работниците кои вршат стручно-технички и административни работи на Факултетот, при што за секретарот е утврден и додатен број на бодови за вршење на работите за ОНО и ОСЗ, како и за хигиеничарот за зголемен обем на работа.

5. Согласно член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 93 став 1 од Законот за здружениот труд самоуправниот право е на работниците да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи. Исто така, право е на работниците да оценат под какви услови секој работник ги извршува доверените работи и работни задачи и каков е обемот на неговите работи и работни задачи и во зависност од тоа да утврдат и одреден број на бодови за определување на личниот доход на секој работник.

Со оглед на тоа што во оспорените одредби се определени дополнителни бодови само за работниците кои работат под посебни услови и за работниците кои имаат зголемен обем на работа, Судот смета дека со тоа всушност нема двојно вреднување на овие основи, поради што утврди дека оспорените одредби од Правилникот не се во несогласност односно не се во спротивност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 103/88  
2 ноември 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

## СОДРЖИНА

Страна

- |   |     |
|---|-----|
| 865. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за обезбедување редовно снабдување на потрошувачите со леб од мепано брашно — — — — —               | 851 |
| 866. Одлука за користење на средства од Постојаната резерва на СР Македонија —  | 851 |
| 867. Одлука за утврдување на висината на надоместокот за доаѓање на работа и враќање од работа во местата каде нема средства за јавен сообраќај — — — — | 851 |
| 868. Одлука за избор на претседател на Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика — — —                                     | 852 |
| 869. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 104/87 од 9 ноември 1988 година —  | 852 |
| 870. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 149/88 од 2 ноември 1988 година —  | 852 |
| 871. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 103/88 од 2 ноември 1988 година —  | 853 |

НИРО Службен весник на СРМ располага со следните издаваша:

- ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД**  
(Пречистен текст) Цена 2.500 динари
- КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ И  
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ**  
Трето издание и дополнето издание Цена 3.500 динари
- ЗАКОН ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА**  
— со објаснувања и со предметен регистар —  
Второ издание и дополнето издание Цена 6.000 динари
- ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО**  
— со судска практика и со предметен регистар  
Трето издание и дополнето издание Цена 5.000 динари
- ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МВГУНАРОДНОТО  
ПРИВАТНО ПРАВО**  
— со предговор и со предметен регистар —  
Второ издание и дополнето издание Цена 2.000 динари
- ЗАКОН ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТА  
И ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ**  
— со уводот — Цена 800 динари
- ЗАКОН ЗА ОПШТАТА  
УПРАВНА ПОСТАПКА**  
— со објаснувања и со предметен регистар —  
Второ издание и дополнето издание Цена 1.700 динари
- ЗБИРКА НА ПРОПИСИ  
ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО И ВОНПРОЦЕСНАТА  
ПОСТАПКА**  
— со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите —  
Второ издание и дополнето издание Цена 1.900 динари
- ЗБИРКА НА ПРОПИСИ  
ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО  
И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА** Цена 1.250 динари
- ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ  
И ЗАКОН ЗА СУДОВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ** Цена 960 динари
- ЗАКОН ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА**  
(Пречистен текст) Цена 4.500 динари
- ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1980—1984  
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА  
И СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА**  
книга III Цена 3.000 динари
- Порачки прима СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ — 91000 — Скопје,  
а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498